

Димка МИТЕВА

Лексиката на „Лозје“ од Блаже Конески

Лексиката на „Лозје“ од Блаже Конески. „Современост“, година XLIX, април – мај – јуни, бр. 4–6, Скопје 2000, стр. 213–226.

*Лозје*¹ е единствена збирка раскази од богатиот творечки опус на Блаже Конески, напишана во летото 1955 година. За неа се имаат исказувано мошне позитивно сите познати литературни критичари кај нас, истакнувајќи ги нејзините високи вредности, како на пример: Милан Ѓурчинов², Слободан Мицковиќ³ и др. Но, посебен труд посветен на лексиката во јазикот на прозата на Блаже Конески досега нема ако не се земе предвид трудот на Миле Томиќ⁴ посветен на уметничката поезија и проза на Блаже Конески со наслов *Јазикот на литературните дела на Блаже Конески* (статистичка анализа). Во него се посочени сите зборовни единици употребени и во прозата и во поезијата на Блаже Конески, напишани до 1967, што значи дека е опфатена и лексиката во *Лозје*.

При читањето на десетте раскази⁵ во *Лозје* уште веднаш паѓа в очи богатството на мајсторски употребената лексика во нив. Во неа речиси нема дијалектни зборови. Напротив, сите зборови се и сега, по толку години од нивното фиксирање во споменатата збирка на раскази, современи, модерни и употребливи. А впрочем, за високата уметничка вредност на овие раскази придонесува и изборот на лексичките единици. Актуелноста на овие раскази се огледува и во бројот на изданијата – избројавме девет. При повторното навраќање на *Лозје* забележавме извесен број зборовни единици за кои сакаме да го дадеме својот коментар.

Безобиден. – На почетокот би се осврнале на една необична употреба на придавката *безобиден*. Таа не е внесена во Речникот на македонскиот јазик со српско-хрватски толкувања. Именката *обиџа* е сосем обична во бугарскиот литерату-

рен јазик. Денес ние велиме *навреџа*. По наше мислење Конески ја употребил придавската форма *безобидна* затоа што одлично го знаел бугарскиот јазик. Денес наместо синтагмата *безобидна ѹотсмешливост* би кажале *ненавреџива ѹотсмешливост* или *ѹотсмешливост што не предизвикува навреџа*.

безобиден -дна *ѹрио*. (буг.-рус.) *што е без обиџа, што не навреџува*; син.: *не на в ре д ли в: ...погледнувајќи го понекогаш, Марко го преживуваше истото она чувство на безобидна потсмешливост со која ги примаше неговите вљубени фантазирања* (стр. 8).

Газоза. – Зборот *газоза* иако е од туѓо потекло во македонскиот јазик е навлезен уште во 20-те години на XX век заедно со уште една пијачка слична на газозата само поблага – *синалко*. И сега се произведува и пие. Конески го употребил зборот *газоза* во расказот *Чевли* во кој се обработува времето од неговите млади години.

газоза ж. (литер.) *безалкохолна ѹијачка со ѹријатен вкус слична на домашното ѡуи со малку ѹовеке соѓа: ...тој пак прошетува низ чаршија, се напива една газоза на кафето кај Славета, се упатува за дома, малку – како и секогаш се задржува пред фотографскиот излог на Сотка, пред да сврти во своето сокаче, и пак се враќа назад* (стр. 91).

Гроб. – Интересно е употребена именката *ѓроб* која што е претворена во именка од женски род – *ѓроба* што е не-обично во современиот македонски јазик.

Пример: *Соколе Ѹлеѓа џека не сака Ѹело що, ами ѹушата е ѹаа што сака, и ако ѹушата не нашла љубов во животот, ќе зажилкува за неа како орле за вода на ѹустине карши, ѡури не ја најде својата Ѹроба* (Љубов, стр. 98). Во македонскиот јазик се среќаваат и други вакви примери, така наместо *својот ѹом* ќе чуеме *дома*, наместо *својот роѓ – својата роѓа*, па така и *својата Ѹроба* кај Конески. Сепак ваквата употреба не е обична во македонскиот јазик туку е стилски маркирана.

Двориштен. – Конески му дава простор и место во својата збирка раскази и на зборот *дворишиште* кој денеска обично се одбегнува давајќи му предност редовно на зборот *двор*. Така наместо *дворишина вратиा* викаме *дворна вратиा*. Меѓутоа, Конески ја употребил синтагмата *дворишина вратиा*. Имал ли потреба од тоа останува да се претполага.

двориштен -шна ирио. (литер.) што се однесува на двориште – заграден простор околу куќа; *Некои униформисани началници, некои цивили, влегуваа и излегуваа овреме-на време низ дворишината вратиा на участокот* (стр. 119)

Докосне. – И глаголот *докосне* не е многу обичен во македонскиот литературен јазик, иако се користи. Пообична е неговата употреба во бугарскиот јазик *докосна* во значење: *досега, дойира*. Дека не е толку обична неговата употреба покажува и Речникот на македонскиот јазик. Во него тој воопшто не е ставен иако би требало. Интересно е дека е фиксиран во споменатиот Речник глаголот *косне* и е кажано дека е употребен само книжно, а е преведен како „коснути, дирнути“ што значи дека основниот свршен глагол се користи и во српскиот јазик и дотолку повеќе е превид што пообичниот префиксирани глагол *докосне* е испуштен во Речникот на македонскиот јазик.

докосне свр. (литер.) *гибне, дойре, засеѓне, тиине:* ...тој седеше малку одделен од девојката и како да се силеше да остане буден, за да не ја докосне случајно во тресењето на вогот (стр. 8).

Зевзек. – Зборот *зевзек* е турски со негативна конотација „будала“ (Вид. РМЈ) уште жив во извесни средини, но сè помалку познат за младите генерации за кои е архаизиран. Конески го употребил во расказот *Заклано крвче*.

зевзек м. (тур.-разг.) *буџала:* ...белки не мислеше дека те довеле овде за да те мазнат, бре *зевзек*, – му одговори начникот озабено (стр. 122).

Извилест. – Мошне убаво образуваната придавка со суфиксот *-есиј – извилесиј* употребена во *Лозје* не е фиксира-

на во Речникот на македонскиот јазик во кој ја има глаголската придавка *извиличен* -ена и глаголот *извиличи се* во значење на „искриви се во лицето, оклешти се, исклешти се“. Во придавката *извилесӣ* се крие именката *вила*.

извилест *прио.* (литер.) *шишо не е јправ, шишо се вие;* син.: и с к р и в е н: ...една извилеста патека води од бунарот, низ бавчата, па надвор нагоре по чаирот дури не упре одеднаш во самото сино небо (стр. 22).

Измаглица. – Конески во *Лозје* го употребил и зборот *измаглица*, инаку познат во српскиот јазик и образуван сосем правилно, така што не би сме можеле да го третираме како изразито српски збор. Во Речникот на македонскиот јазик има *измаглина*. Овој збор и по својот корен *магла*, и по префиксот *из-*, и по суфиксот *-ица* наполно се вклопува во македонскиот зборообразувачки модел од типот *измислица* и др.

измаглица *ж.* (литер.) *рејика маѓла:* ...така му мина во тој миг како прозирна измаглица меѓу лозите (стр. 107).

Иzmамен. – Придавката *измамен* -мана кај Конески е употребена во синтагмата *измамна случајност* – случајност што мами, што измамува, што врши, изврши измама. Таа е од типот на придавките *рабојен* -тина, *йогрешен* -шина и е сосем нормална во македонскиот литературен јазик. Конески ја употребил во расказот *Љубов* на стр. 106.

измамен -мана *прио.* (литер.) *шишо мами, шишо измамува, шишо врши, изврши измама:* ...ништо немало ниту може да има меѓу оваа девојка и него, сето ова е една измамна случајност, и нема полјакот зошто да се смешка така (стр. 106).

Изобличител. – Именките на *-тел*, како што е познато во македонскиот народен јазик не се употребуваат. За разлика од тоа, Конески употребил неколку такви, како, на пример, *изобличиштел*. На оваа лексема нема што да ѝ се забележи, меѓутоа, нејзината употреба е поретка особено кај помладите генерации. Доколку би го искористиле глаголот *изобличи, изобличува*, именката што означува вршител на дејство (номина агентис) би ја образувале предимно со настав-

ката -ач од несвршениот глагол *изобличува*, па би се добило *изобличувач*.

изобличител м. (книж.) *штој штото го демаскира некоѓо, разобличува некоѓо, го покажува во височинската светлина каков е; син.: и з о б л и ч у в а ч: ...пак е Марко во улогата на благ изобличител на неговите занеси, сега само малку поопипливо ги разголува* (стр.8).

Јастак. – Конески во расказот *Љубов* го употребува и зборот *јастиак* малку необичен за скопската средина каде што е далеку пораширена формата *јастиук*.

јастак -ци м. (тур.) *шерница, обично поѓолема: ...го пренесува јастакот и покриваачот и постила во дворот* (стр. 110).

Кадилница. – *Кадилница* е обичен збор и предимно се употребува во црковниот и народниот јазик (познат израз: *како йойош со кадилницата*), регистриран и во Речникот на македонскиот јазик. Нашите истражувања покажаа дека во македонскиот литературен јазик покрај *кадилница* се употребува и образувањето *кадилник* со истото значење.

кадилница ж. (литер.) *прибор штото служи за кајење шемјан и сл.; син.: кадилник: Корилче одеднаш се насмева: кадилницата е од тенекиена кутија, а внатре место темјан чади сува лепешка* (стр. 17).

Кецела. – На 25-та страница го среќаваме зборот *кецела* (на срп.-хрв. *кецеља*). Колку што ни е познато, зборот *кецела* не е познат во бугарскиот и рускиот јазик, ами се употребува во српскиот и хрватскиот. Во тие јазици е навлезен од унгарскиот. Адекватен збор на зборот *кецела* во македонските говори е *престилка*, во истото значење и во современиот бугарски книжевен јазик.

кецела ж. (унг.) *виш облека со различен крој штото се облекува врз костиумот или фустанот и ја покрива претната страна и чува ог нечистиотија; ...се оцртуваат неколку леки линии на нивната судбина. Двете се облечени во црни кецели – ластовица и ластовиче* (стр. 25).

Комшилук. – Зборот *комшилук* е турски според *комшии* – „сосед“. Конески го користи имајќи ја предвид ситуацијата и времето на расказот *Љубов*. Денеска зборот се архаизира и доколку живее се среќава во формата *комшилак*. Меѓутоа, самата форма на -лук покажува дека и таквите именки (на -лук) се зачувани, иако основата им е иста. На пример, и ден денеска Турците *Албанија* ја викаат *Арнаутлук*.

комшилук *м.* (тур.-разг.) *соседи, соседство:* ...и нема полјакот зошто да се смешка и да расправа после по комшилукот и по чаршијата (стр. 106).

Корупка. – Зборот *коруйка* е македонски и словенски збор доста раширен и меѓу младите генерации.

корупка *ж.* (литер.) *најворешен слој, обвивка на јло-доји, обично на лубеница, џинја и тиква:* Стојан се слизнал вчера на корупка од тиква и лошо паднал (стр. 123).

Куќурче. – *Куќурче* е деминутивен збор образуван од *куќа* со наставката *-урче*, иако има и голем број други деминутиви од *куќа* (*куќиче, куќичка, куќуле, куќарка*). Интересно е дека со овој суфикс има и други зборови.

куќурче *ср.* (литер.) *дем.* од *куќа*: Станот го изнајдоа најпосле на самиот крај на градот, накај Јуч-бунар, во куќурчето на нивниот земјак, дедо Иван Костов, скриено зад дрвјата во доволно широк двор, ограден со тараба (стр. 116).

Липа. – Глаголот *липа* кој се употребува и во бугарскиот (*хлийам*) е македонски литературен збор употребен и од Блаже Конески.

липа несвр. (литер.) *ѝлаче силно со јрекини:* Корилчета го праќаат да ја викне тетка Доста. Подназнува во другата соба: горат свеќи и мајка му тихо липа (стр. 14).

Мршти се, намршти се, намрштува се. – Конески слободно го употребува и основниот глагол *се мршти*, иако во неговиот крај почесто се вели *се муршти*. Глаголот *се мршти* е литературен и е употребен во *Лозје* сосем наместо.

Глаголите *намршти* (*се*), *намрштува* (*се*), *мршти* *се* се сосем обични зборови во македонскиот литературен јазик,

па оттука и употребата на глаголската придавка *намриштена* во *Лозје*, иако се знае дека во извесни краишта на Македонија глаголот е во поретка или никаква употреба и наместо *мршти се*, *намришти се* се употребуваат почесто глаголите *муршти се*, *намуршти се*. Ни се чини дека немаат право некои лектори кога го одбегнуваат зборот *мршти се*, *намришти се* давајќи му предност на *се муршти се*.

Инаку, еден толку обичен глагол како што е *мршти се* не е ставен во Речникот на македонскиот јазик, иако, на пример, префиксираните глаголи *намришти*, *намриштува* се ставени со значењата „набере чело, набира чело“, а фиксирани се глаголите *намуршти се* и *муршти се*.

мршти се *несвр.* (литер.) *собира веѓи, чело и сл.*: ...кога се врати Орде, тој му го подаде: „Еве ти дојде писмо од љубовницата, прочитај го и ти.“ – „Што ќе го читам јас кога ти си го прочитал“, рече Орде непријатно мрштејќи се и почна да се расправа (стр. 126).

намршти се *свр.* (литер.) *собере веѓи, чело и сл.*; овде: *ѣл. йриq. йрен.*: ...се насмевнува (Корилче) и на мајка си, иако е таа толку отсутна, како задремана, и ништо не забележува. Ништо не забележува и намрштеното ламбиче (стр. 19).

Надмошно. – Прилогот *најмошно* би требало да се смета како архаична форма со оглед на тоа што именката во македонскиот литературен јазик е *моќ*, а не *моиш*, иако признаваме дека во народниот јазик има *йомоши*, придавка *йомошен* и прилог *мошине*. Тоа значи дека *најмошно* на Конески треба да го сметаме за архаизам.

надмошно *йрил.* (арх.) *најмоќно*: ...се преправал дека не гледа како сакаат да го насамарат другите, ги остава да чинат што намислиле, а в душа надмошно им се потсмева (стр. 78).

Надмошност. – Формата *најмошносӣ* употребена во *Лозје* е архаизирана, како што е архаизирана и придавката *најмошен*, па како литературни се земени формите *најмоќ*, *најмоќносӣ* и придавката *најмоќен* за разлика од општо прифатената форма *йомоши*, а не *йомоќ*.

надмошност ж. (арх.) *својство на тоа што има голема сила, може да нешто друѓо, во споредба со друго; син.: надмоќ, надмоќност;* ...беше тоа еден лек и немарен начин на надмошност, што и пријател му како самиот да го бараше: како од устата на друг човек да ги слуша своите сопствени внатрешни слатко-пакосни потфрлања (стр. 7).

Неостварлив. – Еве обид на рускиот пасивен партицип на сегашното време да се заменат во српскиот јазик со народниот суфикс *-ив* – *неостварлив*, односно на македонски *-лив*: *неостварлив* (антоним: *остварлив*). Ова покажува дека Конески природно се приклонува кон живите наставки во македонскиот литературен јазик.

неостварлив *прио. што не може да се оствари, да се осушестви, да се реализира;* Соколе започна еднаш со него разговор поодалеку, за тоа дали би можел да му нацрта некога сосем верно. „Може – му рече уметникот – по фотографија или да ми стои да го цртам“. – „Ex ќе ти стои, како не!“ – заклучи незадоволно Соколе и се откажа од оваа неостварлива замисла (стр. 85).

Неумолим. – Конески одлично знаел дека наставката *-им* во македонскиот литературен јазик не се употребува. Тоа го вели и во својата Граматика допуштајќи го само *љубим* и уште некои. Меѓутоа, во својата проза тој употребува и други такви придавки (бивши пасивни партиципи на сегашното време). Практиката покажа дека ваквите форми современиот македонски јазик не ги употребува ами ги заменува со суфиксот *-лив* или *-ив*. Така наспрема *видим* и *невидим* имаме *видлив* и *невидлив*, па спрема тоа нема да биде *неумолим* ами *неумолив*.

неумолим *прио. (рус.) неумолив:* ...но тој се лажеше, зошто не ги познаваше неумолимите закони на љубовта (стр. 83).

Опружба. – Зборот *ојчужба* Конески го употребува во *Лозје*, иако него го нема во Речникот на македонскиот јазик. Обично е преземен. Руско-бугарскиот термин *обвинение* некои за да го изменат суфиксот *-ение* го претвориле во *об-*

вина (на пример, Гане Тодоровски). Сметаме дека немало потреба од образување на зборот *обвина*, а зборот *оптужба*, иако го имаме основниот збор *тужи*, Конески не требало да го употреби, зашто е познат само во српскиот и хрватскиот јазик.

оптужба ж. (нелитер.) *обвинение*: ...но тоа го изгово-
рив не со револт, не како оптужба (стр. 78).

Осмевне се. – Конески ја употребил глаголската при-
давка *осмевнай* од глаголот *осмевне* (во македонскиот јазик
ја среќаваме и придавката *осмев*, па *усмев*, *усмевне*), иако е
сосем јасно дека се тие во поретка употреба од *насмевка*, *на-
смевне*. Глаголот *осмевне* не е регистриран во Речникот на
македонскиот јазик, а *усмевне* е ставен. Ставени се и зборо-
вите: *усмев*, *усмевка*, *усмевнай*, *усмевнайто*, *усмевне се*, *усмев-
нува се*, па дури и глаголската именка *усмевање*.

осмевнат ёл. *при⁹*. (во ретка употреба во литер. јазик)
што е со насмевка на лицето; син.: *насмевнай*: ...а посетите-
лите на оваа детска изложба ја разгледуваат добродушно ос-
мевнати, полни топло разбирање за детската фантазија (стр.
21).

-ост. – Блаже Конески направил интересна именка од
придавката *скривен* во значење *скришен*. Не е лошо образу-
вањето, но не требало да бега од *скришен* и *скришност*. Со
ова тој покажал дека апстрактните именки на *-ост* по прин-
цип можат да се образуваат од голем број придавки. Суфик-
сот *-ост* во македонскиот јазик служи за образување именки
од женски род. Ваквиот тип именки се изведени од именски и
придавски основи и се многу продуктивни во македонскиот
јазик. Конески често употребува вакви именки образувани со
суфиксот *-ост*, најчесто изведени од придавки со значење –
својство или сопствоба на придавката. Такви се:

блескавост: ...со време бледнееја нејзините црти, се гу-
беа во неопределена нејасност, како да ги брише блескавоста
на ова летно сонце што го заморува неговиот поглед и ум
(стр. 88).

близост: ...повеќе пати го оставаше весникот нездадоволен, дека не наоѓаше ништо да го пренесе во нејзина близост (стр. 89).

важност: ...уште кога ги виде во дворот, тој се постара да си ја придаше онаа студентска важност, донекаде таинственост на позивот, што толку им импонира на гимназијалките... зашто ѝ придаваше на неговата личност неочекувана важност, но истовремено и повеќе го тревожеше (стр. 101; стр. 123).

грубост: ...таму има едно девојче што се плаши од грубоста на младите луѓе и затоа засакува стар човек (стр. 101).

добродушност: ...не можеше ни Орде да устои пред тоа чувство, но добродушноста и ненаметливоста на неговиот потсмешлив однос, што почнуваше да се јавува, беше несомнено потсилена (стр. 115).

замолченост: ...Корилче се прибра, но онаа горка замолченост од префеска како да беше разбиена и тој не може сега сосем да се врати во неа (стр. 17).

жедност: ...ако имаше таква вест, ќе ја читаше со жедност, па макар да се работи за нешто што инаку никако не го интересува (стр. 89).

живост: ...тој гледа дури не се сврши одморот, како да го занима таа животност, но неа ја нема (стр. 91).

извесност: ...но тој не стравуваше за живот и имот, него го мачеше мислата, што на моменти се претвораше скоро во извесност, дека војната ќе ги пресече патиштата меѓу него и неговото девојче, и дека никогаш веќе нема да го види (стр. 90).

милозливост: ...ќе завене малку Соколе и пак се разбудува, и се си тече тоа изворче од милозливост, а на јасното септемвриско небо, кога да се разбуди, се подруги звезди се нанесуваат над него (стр. 111).

младост: ...таквата младост – чувствува Крсте – треба да се опева, можеби во неа е изворот на секоја најубава песна (стр. 102).

наеженост: ...така се и предадени: замрзнати во наеженост еден спрема друг (стр. 23).

невиност: ...тргна покорно и Пискулиев, со право убеден во својата невиност (стр. 118).

ненаметливост: ...не можеше ни Орде да устои пред тоа чувство, но добродушноста и ненаметливоста на неговиот потсмешлив однос... почнуваше да се јавува (стр. 115).

неприродност: ...затоа сева случка силно го изненади, му се виде чудна по својата неприродност и несогласност со најпростата човечка логика (стр. 119).

несогласност: ...затоа сева случка силно го изненади, му се виде чудна по својата неприродност и несогласност со најпростата човечка логика (стр. 119).

опасност: ...му се чинеше дека од тоа произлегува голема опасност за неа, од која можеби не ќе знае да се зачува (стр. 89).

подробност: ...што е убаво, мајчице, – се чуди детето и долго се загледува, сакајќи да ја сфати секоја подробност (стр. 26).

потсмешливост: Марко знае дека сега е најпаметно да го продолжи својот начин на сочувствена потсмешливост што е готова се да пречека и да разбере (стр. 9).

правичност: ...тој гледа дека правичноста може понекогаш да уроди со суровост (стр. 30).

пресметливост: ...јас се одвлечкав полека во училината, се потпрев со рацете на колена и тажно ги гледав големите чевли на моите нозе, што влегоа во мојот живот како некои живи суштства, сведочејќи ми за студената пресметливост на светот што ќе го газам со нив (стр. 80).

симетричност: ...се познава дека ивиците му се повлечени со лењир, боен е со сиња боја што со некаква милиметарска симетричност се проретчува од ивиците накај средината (стр. 29).

склоност: ...главниот збор го држат во тие расправии Соколе и Боце; Соколе како поучен, а Боце по својата при-

родна склоност да противречи, потсилена уште од улогата на домаќин (стр. 94).

скривност: ...на Крстета му е неугодно да распрашува повеќе за туѓите скривности. (стр. 101).

случајност: ...тие зборови му значат дека ништо немало ниту може да има меѓу оваа девојка и него, сето ова е една измамна случајност, и нема полјакот зошто да се смешка така и да расправа после по комшилукот и по чаршијата (стр. 106).

суптилност: ...таа е убаво сосредочена и кога и се обраќаат, укажувајќи на некоја суптилност во сликата, таа сериозно и со разбирање потврдува со глава (стр. 22).

сировост: ...тој гледа дека правичноста може понекогаш да уроди со сировост (стр. 31); Соколе ја сфаќа сировоста на овој миг, кога треба да ја испита во најнеобична мерка вистината, која и инаку ја знае (стр. 104).

сушност: ...па не, просто детето одело кон сушноста и еве ја – изразена е животната вистинитост, нејзината душевна мерка (стр. 23).

тржественост: – ...доста бре ти таму, – се лути Боец дека го прекина баш во еден момент на најубедлива тржественост (стр. 96).

Плотски. – Придавката *йлоїски* е преземена од црковнословенскиот јазик. Во рускиот именката гласи *йлої*, а придавката *йлоїски*. Ретко употреблив но сосем нормален збор во македонскиот литературен јазик. Значењето на придавката *йлоїски* е: „што се однесува на плот – ж. род, на човечкото тело“.

плотски пријо. (црков.-литер.) *и́йто се однесува на йлої* – „физичка љубов“: ...плотската љубов е останата зад него во животот, мртва (стр. 98).

Подбидува. – Глаголот *иообщува* обичен во народниот јазик (се среќава и во јазикот на Марко Цепенков) во значење на „испраба, искуша малку, донекаде; прави обиди, про-

ба‘ (...бре види кај турит алтани мајсторов за да ме ѹоуби-
те дали крајам) употребен е и во Лозје.

подбидува несвр. (литер.) *прави обиди, ѹроба, се оби-
дува оѓвреме навреме, ѹо малку, до некаје:* Корилче, фати
ме, Корилче, фати ме! – го подбидуваат потскакнувајќи како
врапчиња детето што му е редот да брка (стр. 11).

Подозрителен. – Конески ја употребил и придавката
подозрилелен во расказот *Заклано кругче* како што гласи и
во бугарскиот и во рускиот јазик. Македонците не ја употреб-
буваат оваа форма туку формата *подозрив* (подозрив човек)
како што гласи и во српскиот јазик. Зошто? – Затоа што -ив е
народен суфикс, жив во современиот македонски јазик доде-
ка оние на -илелен се книжни.

подозрителен -лна *приг.* (книж.) *што се сомнева во
нешто:* ...да сети оти во него се крие нешто подозително и
дури опасно за неа. (стр. 123); дедо Иван, подозрителен до
сржта на коските, долго и сомнително ги премеруваше (зем-
јациите), се колебаше дали да ги прими и нема ли со тоа, заради
извесна парична полза, да си навлече само поголема беда
(стр. 116).

Посматра. – Глаголот *посматра* е збор сосем обичен
во македонскиот јазик, несвршен во српскиот, а непознат во
bugарскиот и рускиот јазик кај што, напротив, е сочувана са-
мо свршената форма *Смотри!*, „Види! Погледај!„, Во тие ја-
зици се употребува со исто значење глаголот *набљудува* (*на-
блудати* – руски, *наблудава* – bugарски).

посматра несвр. (срп.-литер.) *гледа, разгледува околу
себе со внимание:* ...а посетителите на оваа изложба ја раз-
гледуваат добродушно осмевнати, полни топло разбирање за
детската фантазија, толку радосно признателни, какви што
не се никогаш кога посматраат творби на голем човек (стр.
21).

Потез. – Факт е дека откако Тодор Димитровски ука-
жа на неправилноста на формата *потез* во македонскиот ја-
зик, нашиот печат ја пригрна неговата форма *потег* образу-

вана од основата на несвршениот глагол *йоштега* и оттогаш редовно го употребува, додека кај Конески во *Лозје* среќаваме расказ со наслов *Поштез*. *Поштез* не е во согласност со македонската фонетика, бидејќи основата е *йоштег* – во глаголите: *йоштега*, *йоштегне*, *йоштегнува*, а во ниедна форма нема во основата на зборот „з“ (него го среќаваме во српскиот и хрватскиот несвршен глагол *йоштезајти*).

потез м. (нелитер.) по т е г 1. линија, црта. 2. овде: *едно движење на фигура во шахот*: ...пред неколку потези младиот противник му понуди реми, но мајсторот одмавна со глава (стр. 39).

Привкус. – Мошне убав збор познат во рускиот и бугарскиот јазик е *привкус* (тип: *призвук*). За жал, Димитровски не го извадил *привкус* во Речникот на македонскиот јазик, а го извадил *призвук*. *Призвук* е обработен во 8 реда, а *привкус* во ниеден.

привкус м. (литер.) *съореден, въпросителен, приоружен вкус на нещо*: ...но нели придобива таа (сочувствената потсмешливост), по оваа мала случка, соленикав привкус? (стр. 9).

Проникновен. – На 25 страница ја среќаваме и придавката *проникновен* што не се користи во современиот македонски литературен јазик. Зборов е познат во рускиот и бугарскиот јазик, а не и во српскиот. Негов еквивалент во српскиот и хрватскиот јазик е *проницљив* „што има способност да проникне, да навлезе подлабоко во нешто“. Во македонскиот јазик јасно е дека овој облик е примен во формата *прониклив* со истото значење.

проникновен -ена *приг.* (буг.-рус.) *шило има способност да проникне, да навлезе подлабоко во нешто*; син.: *прониклив*: ...иако неговиот фах не е портретот, ами мртвата природа, пред неговите проникновени очи веднаш се оцртуваат неколку леки линии на нивната судбина (стр. 25).

Рекче. – Интересно е употребена и деминутивната форма од именката *река*: *рекче*. Како што е познато, пообична е деминутивната форма *рекичка*.

рекче ср. (литер.) дем. од *река*: ...уличката одвај се провира покрај рекчето (стр. 91).

Сијалица. – Конески го користи и зборот *сијалица*, типичен збор настанат во српска средина што ние сме го примиле без да му најдеме македонски еквивалент. Бугарите велат *електрическа крушка*, а Хрватите *жаруља*. Кај нас имаше обиди, главно неуспешни, да се замени со *светилка* но очевидно тоа не е исто. Затоа Конески се приклонил кон српскиот збор. Значи, зборов е термин.

сијалица ж. *електричен преодмейт за осветлување*: ...мишјки покрај фотографскиот излог на Сотка, осветлен со една сијалица внатре, тој го погледна по свој стар навик (стр. 108).

Сломи. – Во *Лозје* е употребен и глаголот *сломи* кој е во поретка употреба (Конески него го употребил и во својата поезија). Зборов се употребува и во македонскиот литературен јазик, но повеќе му припаѓа на возвишениот стил (*лом*, *слом*, *прелом* и сл.), кој има во себе нешто тржествено, свечено. Значи, повеќе се употребува за душевно скршување на человека.

сломи срв. (книж.) *скриши*: ...но оној благ и толку кроток изглед на Пискулиева, на кого стариот гледаше преку главата на Ордета, покажувајќи дека просто не го зема предвид малиот, ја сломи коравата душа негова и тој се реши да ги приbere земјаците (стр. 116–117).

Сосира. – Зборот *cosupa / cospe* е познат и во бугарскиот јазик и во српскиот како *сазреїти*, *сазираїти*. Овој глагол припаѓа кон македонската литературна лексика и него го регистрира споменатиот Речник на македонскиот јазик.

косира несвр. (литер.) *згледа нешто одвај, шешко; забележува нејасно*: Марко го косираше одвај од другата страна темниот профил на Агамемнона (стр. 8).

Сочувствен. – Во рассказот *Лозје* Конески успешно ја употребил придавката *сочувствен*.

сочувствен *ири9.* (литер.) *што има, што соодржи, што изразува сочувство:* Марко знае дека сега е најпаметно да го продолжи својот начин на сочувствена потсмешливост што е готова сè да пречека и да разбере (стр. 9).

Спашка. – Редок глагол е и *снацика* употребен во рассказот *Заклано крвче*.

спашка *срв. сиотера некој со нешто:* ...да не го побараат, да не го спашкаат по адресата (стр. 122).

Труженик. – Зборот *труженик* употребен во *Лозје* веќе е архаизиран и сосем ретко употреблив како и посовремениот збор со слично значење *труденик* „оној што се труди“. Во речникот на македонскиот јазик зборот *труженик* е внесен и има квалификатив на книжевен збор. Интересно е дека зборот *труженик* е познат во современиот руски и бугарски јазик. На српски јазик во значењето на *труженик* се користи друга лексема, обично *прегалац*.

труженик -ци *м.* (рус.-арх.) *штоо се труши;* син.: *труденик:* ...не е чудо еден ден да му стане таа животна дружарка на еден од двајца труженици на палетата (стр. 22).

Уроди. – Интересен е и глаголот *уроди* којшто и сега се слуша во изразот *уроди со илог*. Оваа форма на глаголот не е ставена во Речникот на македонскиот јазик туку формата *вроди*. Оттука, обична е глаголската придавка *врошен* (на пример: *на человека врошено му е нешто или врошена мана*).

уроди *срв.* (срб.) *роди, даје:* ...тој гледа дека правичноста може понекогаш да уроди со суровост (стр. 30–31).

Упре. – Извесна архаичност побудува во нас и употребата на глаголот *уйре*. И ова е еден од глаголите што можеби ретко би го употребиле говорителите на македонскиот јазик. Дека тоа е факт говори и Речникот на македонскиот литературен јазик во кој глаголот *уйре* (несвршената форма *уйира*, односно можното *уйрува*) не е воопшто внесен. Далеку

пообичен е во македонскиот литературен јазик глаголот *до-*йре** или *о-*йре** (ја допре, ја опре главата на сидот). Последниов глагол е познат обично како повратен *о-*йре* се* и за него во Речникот на македонскиот јазик се дадени две значења: 1. „облегне се на нешто“ (и примерот: *йоси-танал и се о-йрел на е-ден голем камен*) и 2. „облегне се на некого или на нешто“ (и примерот: *нemoj да се о-йреши на него штој е несигурен човек*). Меѓутоа од контекстот во расказот очевидно е дека се работи за глаголот *до-*йре**.

упре *срв.* (арх.) *до-*йре*:* ...една извилеста патека води од бунарот, низ бавчата, па надвор нагоре по чаирот дури не упре оддеднаш во самото сино небо (стр. 22).

Чаршиузлија. – Зборот *чаршиузлија* е турски и одамна веќе не се употребува во македонскиот јазик што значи дека е архаизам.

чаршиузлија -и *м.* (тур.-арх.) *чаршииски човек, обично о-*йрвенције*:* ...го возбудува тоа тутунарот и чаршиузлијата (стр. 82).

Черчеве. – Конески го употребил турскиот збор *черче-ве*. Младите македонски генерации не го знаат.

черчеве *ср.* (тур.-арх.) *о-*рвена рамка на врати, на про-зорец*:* ...како заборавени од секого си стоја тие две книги на черчевето (стр. 93).

Човечеџ. – Интересен е и деминутивот *човечеџ* потврден во *Лозје* со суфикс не толку продуктивен во современиот македонски јазик. Тој нема множина. Инаку познати се и други деминутиви од човек: *човече, човеченце*.

човечеџ *м.* (литер.) дем. од *ч о в е к; мал, си-тен човек*: ...заедно со Крстета, студент по филозофија, на кого му вети да му покаже еден занимлив човечеџ (стр. 99).

Се разбира, со ова ние ни најмалку не мислим дека сме ги исцрпиле интересните зборови во збирката раскази *Лозје*. Расказите, поместени во неа (вкупно 10) претставуваат вистинско богатство на лексички материјал кој заслужува да биде темелно обработен. Од прегледот што го дадовме овде-

ка сакаме да го истакнеме фактот што Блаже Конески во своите раскази од збирката *Лозје* ги употребува конкретните значења на зборовите, додека пренесените се мошне ретка појава. На крајот од коментарот зборовите се претставени и лексикографски⁶.

СПИСОК НА ФУСНОТИТЕ

¹Материјалот за оваа статија го ексцерпирараме од изданието: Б л а ж е К о н е с к и, Лозје – раскази –, Книгоиздателство „Кочо Рацин“ Скопје 1955, 190 стр. Меѓу другите изданија е и ова: Блаже Конески, Лозје. Избрани дела во седум книги (второ дополнително јубилејно издание), книга трета, „Култура“, „Македонска книга“, „Мисла“, „Наша книга“, Скопје 1981, 142 стр.

²М и л а н Г у р ч и н о в: Толкувањето на детскиот свет во расказите на Иво Андриќ и Блаже Конески. Современа македонска книжевност. „Мисла“, Скопје 1983.

³С л о б о д а н М и ц к о в и ќ, Кон Лозје од Блаже Конески. Времето на песната (литературни разговори). „Наша книга“, Скопје 1983.

⁴Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје. Посебни изданија, книга 10. Скопје 1977.

⁵Тие се: Лозје, стр. 5; Прочка, стр. 11; Изложба, стр. 21; Пречек, стр. 33; Потез, стр. 39; Песна, стр. 53, Чевли, стр. 61; Љубов, стр. 81; Заклано крувче, стр. 113; Крчмите, стр. 149.

⁶Во текстот се употребени следниве скратеници: арх. – архаизам; буг. – бугаризам; дем. – деминутив; книж. – книжен збор; литер. – литературен збор; нелитер. – нелитературен збор; поет. – поетски збор; разг. – разговорен збор; рус. – русизам; срб. – србизам; тур. – турцизам; унг. – збор од унгарскиот јазик.
